

## “Neni 178-a

Punëtorit shëndetësor, përkatësisht bashkëpunëtorit shëndetësor që është emëruar drejtor në institucion publik shëndetësor ka të drejtë t'i kryejë punët dhe detyrat e punës të punëtorit shëndetësor, përkatësisht bashkëpunëtorit shëndetësor për sigurimin e kryerjes së pandërprerë të veprimtarisë shëndetësore me punë me kujdestari, për çfarë ka të drejtë pagese të kompensimeve në pajtim me marrëveshjen kolektive.”.

## Neni 19

Në nenin 186 paragrafi (1) pika 21) pas fjalës “urdhëruhdëtimi” shtohen fjalët: “përkatësisht marrëveshje të lidhur”.

## Neni 20

Në nenin 222 paragrafi (4) ndryshohet si vijon:  
“Çmimi i shërbimit shëndetësor i kryer përmes verpimtarisë plotësuese përbëhet nga çmimi që e mbulon Fondi dhe kompensimi për ekipin që e kryen shërbimin.”.

## Neni 21

Në nenin 223 paragrafi (1) alinetë 2 dhe 3 ndryshohen si vijojnë:

“-të realizojë së paku 30 procedura diagnostikimi, çdo ditë pune pas orës 17,00 dhe/ose të shtunën dhe/ose të dielën dhe

“-të realizojë së paku 30 shërbime specialistike konsultuese, çdo ditë pune pas orës 17,00 dhe/ose të shtunën dhe/ose të dielën.”.

Paragrafi (5) ndryshohet si vijon:

“Shërbimi shëndetësor i kryer personave të siguruar përmes verpimtarisë plotësuese në institucion publik shëndetësor në të cilin janë të punësuar punëtorë shëndetësorë, që e përbëjnë ekipin është në llogari të Fondit, përveç kompensimit për ekipin, e shërbimi shëndetësor i kryer personave të siguruar përmes verpimtarisë plotësuese në institucion privat shëndetësor është në llogari të pacientit si person i siguruar. Pacienti si person i siguruar nuk ka të drejtë të kërkojë kompensim për shpenzimet e shërbimit shëndetësor të kryer si verpimtari plotësuese në institucion privat shëndetësor nga Fondi.”.

## Neni 22

Në nenin 312 paragrafi (1) fjalët: “paragrafi (2)” zëvendësohen me fjalët: “paragrafi (3)”.

Paragrafët (27), (28), (29) dhe (30) shlyhen.

Paragrafët (31) dhe (32) bëhen paragrafë (27) dhe (28).

## Neni 23

Në nenin 313-b paragrafët (1), (2), (3), (4) dhe (5) shlyhen.

Paragrafi (6) bëhet paragraf (1).

## Neni 24

Punëtorët shëndetësorë nga sfera e mjekësisë me arsim të lartë dhe institucioni publik shëndetësor që e ka miratuar specializimin të cilët kanë lidhur marrëveshje sipas dispozitave të Ligjit për mbrojtje shëndetësore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, numër 38/1991, 46/1993, 55/1995, 10/2004, 85/2005, 111/2005, 65/2006,

5/2007, 77/2008, 67/2009, 88/10, 44/11 dhe 53/11 dhe Ligjit për mbrojtje shëndetësore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, numër 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16 dhe 20/19 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 101/19) do t'i rregullojnë të drejtat dhe obligimet e ndërsjella sipas dispozitave të këtij ligji.

## Neni 25

Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtje shëndetësore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 17/16) neni 52 ndryshohet si vijon:

“Punëtorët shëndetësorë nga sfera e mjekësisë me arsim të lartë që kanë mbaruar stazh të specializimit dhe kanë dhënë provim të specialistit ose kanë mbaruar stazh të specializimit deri në ditën e hyrjes në fuqi të Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtje shëndetësore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 17/16), ndërsa provimin e specialistit e kanë dhënë pas ditës së hyrjes në fuqi të Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtje shëndetësore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 17/16), kanë të drejtë të regjistrohen në subspecializim dhe të kryejnë stazh të subspecializimit në pajtim me planet dhe programet për subspecializim të punëtorëve shëndetësorë me arsim të lartë nga sfera e mjekësisë, si dhe të japin provim të subspecialistit në pajtim me rregullat sipas të cilave e kanë mbaruar stazhin e specializimit.”.

## Neni 26

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

## 2396.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

## У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОНЦЕСИИ И ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за концесии и јавно приватно партнерство,

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 24 јули 2019 година.

Бр. 08-4293/1  
24 јули 2019 година  
Скопје

Претседател на Република  
Северна Македонија,  
**Ство Пендаровски, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Северна Македонија,  
м-р **Talat Xhaferi, с.р.**

**ЗАКОН**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-**  
**КОНОТ ЗА КОНЦЕСИИ И ЈАВНО ПРИВАТНО**  
**ПАРТНЕРСТВО**

Член 1

Во Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ број 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), во член 41 по ставот 3 се додаваат три нови ставови 4, 5 и 6, кои гласат:

„Анекс договорот може да биде склучен по иницијатива на концесионерот или приватниот партнер доколку концесионерот или приватниот партнер достави извештај со кој се потврдува дека предметот на договорот не може да се реализира, како последица од надворешни и друг вид на објективни влијанија.

Во случај на склучување на анекс на договорот од ставот 4 на овој член, концесионерот или приватниот партнер е должен да достави програма за пренасочување на средствата предвидени за реализација на договорот во полн износ, по претходно добиена согласност од Владата, општината или градот Скопје.

Пренасочувањето на средствата предвидени со програмата од ставот 5 на овој член треба да биде извршено во други општествени или комунални дејности од интерес за државата, општините или градот Скопје.“

Ставовите 4 и 5 стануваат ставови 7 и 8.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

**L I G J**  
**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT**  
**PËR KONCESIONE DHE PARTNERITET PRIVAT**  
**PUBLIK**

Neni 1

Në Ligjin për koncesione dhe partneritet privat publik (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 dhe 215/15), në nenin 41 pas paragrafit 3 shtohen tre paragrafë të rinj 4, 5, dhe 6, si vijojnë:

“Aneks marrëveshja mund të lidhet me iniciativë të koncesionarit ose partnerit privat nëse koncesionari ose partneri privat dorëzon raport me të cilin vërtetohet se lënda e marrëveshjes nuk mund të realizohet, si pasojë e ndikimeve të jashtme dhe llojit tjetër të ndikimeve objektive.

Në rast të lidhjes së aneks marrëveshjes nga paragrafi 4 i këtij neni, koncesionari ose partneri privat detyrohet të dorëzojë program për ridedikim të mjeteve të parapara për realizim të marrëveshjes në shumën e plotë, pas marrjes së pëlqimit paraprakisht nga Qeveria, komuna apo qyteti i Shkupit.

Ridedikimi i mjeteve të parapara me programin nga paragrafi 5 i këtij neni, duhet të kryhet në veprimtari tjera shoqërore apo komunale me interes për shtetin, komunitet apo qytetin e Shkupit.”

Paragrafët 4 dhe 5 bëhen paragrafët 7 dhe 8.

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА**  
**МАКЕДОНИЈА**

**2397.**

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 23 јули 2019 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-**  
**ВИЖНА СТВАР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОТТИК-**  
**НУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО**  
**- БИТОЛА**

Член 1

Со оваа одлука на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството - Битола се дава на трајно користење без надомест недвижна ствар – деловна просторија во зграда, влез 1, кат 2 со површина од 80 м<sup>2</sup> која се наоѓа на ул. „Македонски просветители“ бр. 1 во Охрид, на КП бр. 15337, КО Охрид 3, запишана во Имотен лист бр. 100475, со вкупна површина од 202 м<sup>2</sup>, сопственост на Република Северна Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1078/1  
23 јули 2019 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Северна Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

**2398.**

Врз основа на член 17 став 5 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 23 јули 2019 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА**  
**ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВА-**  
**ЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА**  
**ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА РЕКОН-**  
**СТРУКЦИЈА НА МХЕЦ „ГЛАЖЊА” И МХЕЦ**  
**„ЛИПКОВО”**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за реконструкција на МХЕЦ „Глажња“ и МХЕЦ „Липково“,